



-ми
Март

ЛУТРАКИ – ВОДЕН

2 дена/ 1 ноќ / автобус



1 ден 09.03.2019 (сабота) Скопје/Штип -Лутраки

Поаѓање за Лутраки во 04.30 часот од Скопје, паркинг пред хотел Вип, во 06:00 од Штип , паркингот пред Новата пошта. Пристигнување во Лутраки. Сместување во апартмани. Посета на познатите бањи со топла вода кои се идеални за бањска терапија. Можност за уживање во минералните води на отворените и затворени базени. Слободно време за индивидуални активности. **Факултативна вечера во грчка таверна. Ноќевање.**

2 ден 10.03.2019(недела) Лутраки- Воден –Штип/Скопје

Појадок. Слободно време за индивидуални активности. Поаѓање за Македонија со попатна посета на градот Воден со прекрасните Водопади - Катаракти. Пристигнување во Штип/ Скопје во вечерните часови.

цена: **2.990,00 денари**

Во цената на аранжманот е вклучено :

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевање со појадок во апартмани во Лутраки
- организирана посета на Воден
- водство и организација на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување– 100 денари(задолжително)
- влезница за базените – 3 евра (се плаќа при влез)
- факултативна вечера во традиционална грчка таверна со музика – 15 евра (минимум 25 лица, пријавување и уплата во агенција)

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ